


Упатство за пополнување на анкети за оценување на наставата во зимски семестар учебна 2014/2015год

1. Логирање на линкот


<http://mfanketi.finki.ukim.mk/Account/Index?ReturnUrl=%2F>

При логирање го внесувате Вашиот број на индекс и корисничкото име и лозинка од IKNOW системот.



The screenshot shows the login interface for the survey service. At the top, there is a logo for the Faculty of Mechanical Engineering (MFC) at the Ss. Cyril and Methodius University in Skopje. Below the logo, the text reads "Сервис за анкетирање". The main form contains four input fields: "Индекс", "Корисничко име", "Лозинка", and a checkbox labeled "задржи ме најавен?". A blue button with a right-pointing arrow and the text "Најава" is located at the bottom of the form.

2. По успешното логирање, се отвара прозор каде се понудени предмети кои сте ги слушале во зимскиот семестар. За да започнете со анкетата потребно е да одберете еден предмет.



The screenshot displays the survey selection interface. At the top, a light blue box contains a notice: "Напомена! Анкетите се целосно анонимни. При одговарање на анкета се зачувуваат само одговорите, но не и кој ги одговорил." Below this, the title "Систем за пополнување на анкети" is shown, followed by the text "Имате вкупно 5 анкети за пополнување". A small note at the bottom states: "Кодот е целосно развиен од страна на Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство - Скопје под GNU General Public License, version 3 (GPL-3.0) лиценца и истиот може да се преземе од GitHub". The main area features five blue cards, each representing a survey option with its title, subject, professor, and status.

Анкета за оценување на квалитетот на наставата	Анкета за оценување на квалитетот на наставата	Анкета за оценување на квалитетот на наставата
предмет: Динамика на флуиди и CFD	предмет: Механизми	предмет: Моторни возила
професор: Валентино Стојковски	професор: Христијан Мицкоски	професор: Дарко Данев
статус: задолжителна	статус: задолжителна	статус: задолжителна

Анкета за оценување на квалитетот на наставата	Анкета за оценување на квалитетот на наставата
предмет: Системи и управување	предмет: Струјнотехнички мерења
професор: Лазе Трајковски	професор: Валентино Стојковски
статус: задолжителна	статус: задолжителна

3. Нареден чекор откако ќе го одберете предметот, е избор на асистент кој Ви држел вежби по тој предмет. Одкако ќе го направите изборот потребно е да притиснете ЗАПОЧНИ.

Анкета за оценување на квалитетот на наставата
предмет: Моторни возила
настава: Дарко Данев
број на прашања: 12

Вежби Данев Дарко

Данев Дарко
Јорданоска Васе

Започни »

4. Одкако сте го направиле изборот на асистент, Вие сте започнале со анкетата. Анкетата содржи 12 прашања на кои како одговор Вие маркирате еден број во зависност од Вашето задоволство (5 е не сум задоволен, а 10 дека сте премногу задоволни). Со кликање на полето СЛЕДНО преминувате на наредно прашање, а доколку сакате да поправите некој одговор на претходно прашање кликаете на копчето НАЗАД.

Анкета за оценување на квалитетот на наставата
предмет: Моторни возила
настава: Дарко Данев
вежби: Данев Дарко

Квалитет на изведувањето на наставата (начин на изложување на материјалот)

Настава ● 5 ● 6 ● 7 ● 8 ● 9 ● 10


Вежби ● 5 ● 6 ● 7 ● 8 ● 9 ● 10

« Назад Следно »

5. При одговарање на сите 12 прашања на крајот треба да кликнете на полето ЗАЧУВАЈ и потоа се враќате на првиот чекор каде треба да одберете нов предмет.

Анкета за оценување на квалитетот на наставата
предмет: Моторни возила
настава: Дарко Данев
вежби: Данев Дарко
вкупно одговорени прашања: 2/12

Анкетите се целосно анонимни. При одговарање на анкета се зачувуваат само одговорите, но не и кој ги одговорил.

« Назад Зачувај 

6. Избор на нов предмет и повторување на чекорите